

20080370584

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на член 33 од Законот за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2008 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 160/2007), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 11.03.2008 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО ЗА 2008 ГОДИНА

I

1. Во Програмата за финансиска поддршка во земјоделството за 2008 година („Службен весник на Република Македонија“ бр. 30/08) во делот VII називот на мерката „Надомест за осигурување во примарното земјоделско производство“ и критериумите од точката 6.4. се заменуваат со:

6.4.	Надомест за осигурување од основни ризици на елементарни непогоди во примарното земјоделско производство во 2008 година за културите (пченица, јачмен, пченка, грозје, тутун, домати, пиперка, краставица, бостан, јаболки и праски)	Критериум -Осигурано примарно земјоделско производство во 2008 година од основни ризици на елементарни непогоди Корисници Физички и правни лица кои располагаат со следните максимални капацитети: а) лозови насади до 20 ха, б) градинарски култури (домати, пиперка, краставица и бостан) до 50 ха од секоја култура одделно в) овошни насади (јаболки и праски) до 10 ха од секој вид одделно - За културите пченица, јачмен, пченка и тутун нема ограничување на максималните капацитети. Висината на поддршката 30% од вредноста на полисата	70.000,000
------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

2. Во делот IX по ставот 6 се додаваат два нови става 7 и 8 кои гласат:

„Исплатата на средствата од оваа програма за дел VII точка 6.4. се врши на осигурителните компании во корист на земјоделските производители кои го осигурале своето производство и тоа во висина од 30% од вредноста на полисата.“

„Ставовите 7, 8 и 9 стануваат 9, 10 и 11“.

II

Оваа програма влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 19-1656/1
11 март 2008 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.